

Службен весник на Република Македонија

Број 6

10 јануари 2013, четврток

година LXIX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
222. Уредба за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој.....	3	229. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во САД, со седиште во Њујорк.....	8
223. Одлука за отворање на почесен конзулат на Република Молдавија во Република Македонија, со седиште во Скопје.....	7	230. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Република Австрија, со седиште во Салзбург.....	8
224. Одлука за давање согласност за именување на Почесен конзул на Република Молдавија во Република Македонија, со седиште во Скопје..	7	231. Решение за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Република Австрија, со седиште во Линц.....	8
225. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Република Австрија, со седиште во Линц.....	7	232. Решение за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Република Турција, со седиште во Ескишехир.....	9
226. Одлука за давање согласност за именување на Почесен конзул на Република Молдавија во Република Македонија, со седиште во Струмица.....	7	233. Решение за именување на Почесен конзул на Република Македонија во САД, со седиште во Њујорк.....	9
227. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Молдавија во Република Македонија, со седиште во Струмица.....	7	234. Решение за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Република Австрија, со седиште во Салзбург.....	9
228. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Република Турција, со седиште во Ескишехир.....	8	235. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.....	9
		236. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје – Штип	9

	Стр.		Стр.
237. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Радовиш.....	9	251. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Нада Михајлова“ - Пробиштип.....	12
238. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Крушево.....	10	252. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом-Неготино.....	13
239. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ општа болница „Куманово“ - Куманово.....	10	253. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор–претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом-Пехчево.....	13
240. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза „Лешок“	10	254. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор–претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Примариус д-р Ѓорѓи Гаврилски“ – Свети Николе..	13
241. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Кочани.....	10	255. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор–претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом-Виница.....	13
242. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и интензивно лекување и ургентен центар – Скопје.....	10	256. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Здравје“ - Валандово.....	14
243. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на Република Македонија.....	11	257. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈП за железничка инфраструктура Македонски железници – Скопје	14
244. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Психијатриска болница - Скопје.....	11	258. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Клиничка болница – Тетово.....	14
245. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза „Јасеново“ - Велес.....	11	259. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница – Кочани.....	14
246. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Битола.....	11	260. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница – Охрид.....	15
247. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Куманово.....	11	261. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника по хируршки болести „Св. Наум Охридски“ – Скопје.....	15
248. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Скопје.....	12	262. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас - Битола.....	15
249. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Институт за медицина на трудот на Република Македонија.....	12	263. Решение за именување членови на Управниот одбор на јавното претпријатие за државни патишта.....	15
250. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на јавната установа од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи Универзитетски клиници, завод и ургентен центар – Скопје.....	12		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

222.

Врз основа на член 101 став (7) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/2010, 53/2011 и 126/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.01.2013 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ВИДОТ НА АКТИВНОСТИ, МАКСИМАЛНИОТ ИЗНОС ПО АКТИВНОСТИ, КОРИСНИЦИТЕ, СУБЈЕКТИТЕ КОИ УЧЕСТВУВААТ ВО ПОСТАПКАТА, ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ И НАЧИНОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКАТА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ

Член 1

Со оваа уредба се уредуваат видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој.

Член 2

Видот на активности, максималниот износ на поддршка по активности и корисниците и субјектите кои учествуваат во постапката за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој се утврдуваат во зависност од намената на активности за техничка поддршка во земјоделството и руралниот развој од член 101 став (1) од Законот за земјоделство и рурален развој се уредени во членовите 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11.

Член 3

Техничката поддршка за организирање и спроведување на програми за обука кои не се поддржуваат преку мерките за рурален развој се доделува за подготвување на програми за обука на земјоделски производители и/или трошоци за организирање и спроведување на обуките вклучително и патни и дневни трошоци на учесниците.

Максималниот износ на поддршка не може да надмине 200.000 денари за спроведена обука во Република Македонија односно 350.000 денари за спроведена обука надвор од Република Македонија.

Корисници на обуката се носителите на земјоделски стопанства запишани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства (во понатамошен текст: ЕРЗС) при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (во понатамошен текст: Министерството).

Субјекти кои може да учествуваат во постапката од член 12 на оваа уредба се здруженија на земјоделски производители регистрирани согласно Законот за здруженија и фондации, јавни научни установи и самостојни научни работници согласно Законот за научно истражувачка дејност, образовна институција или установа која ги исполнува условите согласно Законот за високото образование, Законот за средното образование, Законот за стручното образование и обука и Законот за образование на возрасните, задруги регистрирани согласно Законот за задругите за вршење на земјоделска дејност и/или за трговија со земјоделски производи.

Член 4

Техничката поддршка за организирање и спроведување на манифестации и саеми се доделува за трошоци за закуп на простор за изложување на земјоделски производи (примарни и преработени), трошоци за израбо-

тка на штандови и уредување и опремување на изложбениот дел и/или трошоци за награди и промотивен материјал за манифестацијата/саемот и за учесниците кои изложуваат земјоделски производи (примарни и преработени).

Максималниот износ на поддршка не може да надмине 3.600.000 денари за национално учество и изложување на земјоделски производи (примарни и преработени) на манифестација/саем вон Република Македонија или национална манифестација/саем.

Максималниот износ на поддршка не може да надмине 300.000 денари за следниве манифестации во Република Македонија како следи:

- Денови на тутунот-Прилеп;
- Денови на овчарството – Маврово-Ростуше;
- Гроздобер – Кавадарци;
- Фестивал за органска храна;
- Најуспешни земјоделци во Република Македонија;
- Ден на празот - Василево;
- Преспански јаболкобер - Ресен;
- Државен натпревар на трактористите во Република Македонија;
- Денови на кочанскиот ориз - Кочани;
- Денови на пченицата;
- Денови на македонскиот мед - Скопје;
- Денови на органско земјоделско производство - Скопје;

- Св. Трифун - Неготино;

Максималниот износ на поддршка не може да надмине 60.000 денари за локални манифестации/саеми за избрани предлози согласно постапките за избор од член 12.

Корисници за кои е наменета манифестацијата/саемот се учесници/изложувачи на манифестацијата/саемот односно земјоделски стопанства запишани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства (во понатамошен текст: ЕРЗС) при Министерството и/или преработувачи на земјоделски производи регистрирани согласно Законот за безбедност на храна.

Субјекти кои може да учествуваат во постапката од член 12 на оваа уредба за манифестации/саемски во Република Македонија се организаторите или ко-организаторите на манифестацијата/саемот односно здруженија на земјоделски производители и/или здруженија на преработувачи на земјоделски производи регистрирани согласно Законот за здруженија и фондации, стопанските комори основани согласно закон, задруги регистрирани согласно Законот за задруги за вршење на земјоделска дејност и/или за трговија со земјоделски производи и/или единиците на локалната самоуправа.

Манифестациите/саеми вон Република Македонија за национална презентација на земјоделско-прехранбениот сектор или национална манифестација/саем ги спроведува Министерството со организаторот на манифестациите/саеми.

Член 5

Техничката поддршка за учество на саемски манифестации и саеми на земјоделски производители и преработувачи се доделува за патни и дневни трошоци на учесниците за учество на саемски манифестации и саеми како изложувачи и/или трошоци за транспорт на опремата и производите на учесниците за учество на саемски манифестации и саеми како изложувачи.

Максималниот износ на поддршка не може да надмине 50.000 денари по учесник - изложувач на саемска манифестација и саеми на земјоделски производители и преработувачи за самостојно учество односно 150.000 денари по учесник - изложувач на саемска манифестација и саеми на земјоделски производители и преработувачи за групно учество.

Корисници се учесници/изложувачи на саемската манифестација односно земјоделски стопанства запишани во ЕРЗС при Министерството и/или преработувачи на земјоделски производи регистрирани согласно Законот за безбедност на храна.

Субјекти кои може да учествуваат во постапката од член 12 на оваа уредба се земјоделски стопанства запишани во ЕРЗС при Министерството, преработувачи на земјоделски производи регистрирани согласно Законот за безбедност на храна, здруженија на земјоделски производители и/или здруженија на преработувачи на земјоделски производи регистрирани согласно Законот за здруженија и фондации, стопанските комори основани согласно закон, задруги регистрирани согласно Законот за задругите за вршење на земјоделска дејност и/или за трговија со земјоделски производи.

Член 6

Техничка поддршка за помош за маркетинг на земјоделски производи и преработени земјоделски производи се доделува за:

- трошоци за амбалажа на преработени земјоделски производи (вино и преработки од зеленчук),
- финансиска помош по единица производ за изведен земјоделски производ во амбалажа (ориз),
- трошоци за транспорт на земјоделски производ – винско грозје од место регистрирано за откуп на земјоделски производ – винско грозје место до преработувачки капацитет за производство на вино, и
- трошоци воспоставување и работа на наменски и специјализирани продажни места за продажба на земјоделски производи (вино) со потекло од Република Македонија.

Максималниот износ на поддршка за техничката поддршка од став 1 alineја 1 на овој член не може да надмине 20% од вкупната вредност на направени трошоци за амбалажа на извезено флаширано вино која задолжително се состои од стаклена флаша, тапа од плута, ПВЦ капсула, предна и задна етикета, но не повеќе од 6 денари по извезена флаша вино со потекло од Република Македонија, односно за амбалажа на изведен преработен зеленчук со потекло од Република Македонија која задолжително се состои од стаклена тегла, капак за тегла, предна и задна етикета, но не повеќе од 2 денари по килограм изведен преработен зеленчук и/или 4 денари по килограм изведен преработен зеленчук за количините кои се над извезените количини во споредба со претходната календарска година.

Максималниот износ за техничката поддршка од став 1 alineја 2 на овој член не може да надмине 2 денари по килограм извезен ориз во пакување (освен во вреќи).

Максималниот износ за техничката поддршка од став 1 alineја 3 на овој член изнесува: до 0,45 ден/кгр винско грозје за одалеченост до 30 км; до 0,75 ден/кгр винско грозје за оддалеченост од 31км до 80км; до 1,25 ден/кгр винско грозје за оддалеченост од 81км до 110км; и до 1,50 ден/кгр винско грозје за оддалеченост над 111км.

Максималниот износ за техничката поддршка од став 1 alineја 4 на овој член изнесува 50% од вредноста на трошоците за закуп на објекти, но не повеќе од 30,000,00 денари месечно, трошоци за уредување вклучително и изработка на техничка документација, опрема вклучително и изработка на штандови, оперативни трошоци за ангажирање на стручни лица за продажба трошоци и просечна бруто плата во дејноста за ангажирање на стручни лица за продажба за најмногу 4 вработени лица;

Корисници и субјекти на техничката поддршка од став 1 alineја 1 на овој член кои учествуваат во постапката од член 12 на оваа уредба се правни лица кои

имаат регистриран преработувачки капацитет за производство на вино во Регистарот на производители на вино согласно Законот за вино, правни лица кои се регистрирани во Регистарот на оператори со храна и објектите од неживотинско потекло согласно Законот за безбедност на храна;

Корисници и субјекти на техничката поддршка од став 1 alineја 2 на овој член кои учествуваат во постапката од член 12 на оваа уредба се правни лица кои се регистрирани за вршење на откуп на ориз согласно Законот за земјоделство и рурален развој;

Корисници и субјекти на техничката поддршка од став 1 alineја 3 на овој член кои учествуваат во постапката од член 12 на оваа уредба се правни лица кои имаат регистриран преработувачки капацитет за производство на вино во Регистарот на производители на вино согласно Законот за вино.

Корисници и субјекти на техничката поддршка од став 1 alineја 4 на овој член кои учествуваат во постапката од член 12 на оваа уредба за доделување на поддршката се правни лица регистрирани согласно Законот за трговски друштва, Законот за угостителство и кои ќе ги исполнат условите согласно Законот за трговија.

Член 7

Техничката поддршка за изработка и публикување на едукативни, информативни, научни, пропагандни и стручни материјали, публикации и списанија се доделува за трошоци за изработка на едукативни, информативни, научни, пропагандни и стручни материјали, публикации и списанија, трошоци за подготовка за печатење и печатење на едукативни, информативни, научни, пропагандни и стручни материјали, публикации и списанија и/или трошоци за промоција на едукативни, информативни, научни, пропагандни и стручни материјали, публикации и списанија.

Максималниот износ на поддршка не може да надмине 100.000,00 денари по публикуван материјал, публикација или списание и по корисник.

Корисници и субјекти кои учествуваат во постапката од член 12 на оваа уредба се здруженија на земјоделски производители регистрирани согласно Законот за здруженија и фондации, јавни научни установи и самостојни научни работници согласно Законот за научно истражувачка дејност, образовна институција или установа која ги исполнува условите согласно Законот за високото образование, Законот за средното образование, Законот за стручното образование и обука и Законот за образование на возрасните.

Член 8

Техничката поддршка за спроведување на истражувања, изработка на анализи, предлог-проекти, студии и стратешки документи од областа на земјоделството и руралниот развој се доделува за трошоци за стручни услуги за спроведување на истражувања, изработка на анализи, предлог-проекти, студии и стратешки документи од областа на земјоделството и руралниот развој и услуги за прибирање на податоци (анкети, истражување на јавно мислење итн.) за изработка на анализи, предлог-проекти, студии и стратешки документи од областа на земјоделството и руралниот развој.

Максималниот износ на поддршка изнесува 100% од вредноста на трошоците кои ги спроведува Министерството согласно средствата обезбедени во годишните програми за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.

Субјекти кои учествуваат во постапката од член 12 на оваа уредба се јавни научни установи согласно Законот за научно истражувачка дејност, образовна институција или установа која ги исполнува условите согласно Законот за високото образование и Законот за средното образование од областа на земјоделството.

Член 9

Техничката поддршка за инвестициони вложувања за воспоставување на научно демонстративни примери се доделува за трошоци за основни средства (повеќегодишни насади, живи животни и пчели, објекти и опрема) за воспоставување на демонстративни примери од областа на примарното земјоделското производство за примена на нови сорти/раси, за апликација на научно-истражувачки достигнувања од областа на растителното и сточарското производство и/или за примена на технолошки процеси за користење на обновлива енергија, заштеда на потрошувачката и производство на енергија при примарно земјоделско производство и трошоци за промоција на демонстративните примери (стручни услуги за следење на резултатите, публикување на постигнатите резултати, организирање на презентации и обуки на демонстративниот пример).

Максималниот износ на поддршка не може да надмине 50% од вкупната вредност на трошоците, но не повеќе од 1,200,000 денари по демонстративен пример и по корисник.

Корисници и субјекти кои учествуваат во постапката од член 12 на оваа уредба се јавни научни установи и самостојни научни работници согласно Законот за научно истражувачка дејност, образовна институција или установа која ги исполнува условите согласно Законот за високото образование, Законот за средното образование, Законот за стручното образование и обука и Законот за образование на возрасните.

Член 10

Техничката поддршка за воспоставување и спроведување на проекти за иновации се доделува за трошоци за инвестиции во основни средства и опрема за спроведување на иновативни практики во примарното земјоделското производство и за апликација на научно-истражувачки достигнувања од областа на растителното и сточарското производство.

Максималниот износ на поддршка не може да надмине 80% од вкупната вредност на трошоците, но не повеќе од 1,200,000 денари по корисник.

Корисници и субјекти кои учествуваат во постапката од член 12 на оваа уредба се земјоделски стопанства запишани во ЕРЗС и преработувачи на земјоделски производи регистрирани согласно Законот за безбедност на храна.

Член 11

Техничката поддршка за други трошоци и инвестициони вложувања за воспоставување и спроведување на мерките за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој се доделува за:

- трошоци за воспоставување и одржување на регистри и бази на податоци кои се дел од интегрираниот систем на административна контрола;
- трошоци за спроведување на теренски контроли;
- трошоци за информирање на корисниците на мерките за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој;
- инвестициони вложувања за воспоставување на лаборатории за проверка на квалитетот на млекото во Штип и Тетово.

Максимален износ за техничката поддршка од став 1 алинеја 1 и 3 на овој член кој изнесува 100% од вредноста на трошоците кои ги спроведува Министерството согласно средствата обезбедени во годишните програми за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.

Максимален износ за техничката поддршка од став 1 алинеја 2 на овој член кој изнесува 100% од вредноста на трошоците кои ги спроведува Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој

вој согласно средствата обезбедени во годишните програми за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.

Максимален износ за техничката поддршка од став 1 алинеја 4 на овој член е до 25,000,000 денари по лабораторија.

Субјекти кои учествуваат во постапката од член 12 на оваа уредба се јавни научни установи од областа на земјоделството согласно Законот за научно истражувачка дејност и образовни институции согласно Законот за високото образование.

Член 12

Поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој

Средствата за поддршката од членовите 3, 5, 6, 7, 9, 10 и 11 став 1 алинеја 4 на оваа уредба ќе се реализираат со јавен повик.

Јавниот повик за реализација на средствата за поддршката од членовите 3, 5, 7, 10 и 11 став 1 алинеја 4 на оваа уредба го објавува Министерството.

Јавниот повик за поддршката од член 6 го објавува Агенцијата.

Средствата за поддршката од член 8 и член 11 став 1 алинеја 1, 2 и 3 на оваа уредба ќе се реализираат од Министерството по пат на јавна набавка.

Средствата за поддршката од член 4 на оваа уредба ќе се реализираат со договор помеѓу Министерството и организаторот на манифестацијата/саемот.

Член 13

Поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој со јавен повик

Субјектите од членовите 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 на оваа уредба за учество во постапката од член 12 став 1 на оваа уредба доставуваат предлог за користење на помош за намените од членовите 3, 5, 7, 10 и 11 став 1 алинеја 4 на оваа уредба.

Предлогот од став 1 на овој член особено содржи:

1. Податоци за предлагачот
2. Назив и резиме на предлогот
3. Опис на предлогот (опис на постоечки состојби, поставени цели, очекувани резултати)
4. План на активности со временска рамка за реализација на предлогот по активности и методологија за нивна реализација

5. Финансиски план на трошоците, временска рамка за нивно настанување и извори на финансирање

6. Влијание на предлогот во смисла на понатамошна одржливост на активностите, целна група односно опис на директни и индиректни корисници на резултатите од активността, понатамошна примена на резултатите и очекувани ефекти за корисниците.

Кон предлогот од став 2 на овој член особено се приложуваат и следните документи:

1. Тековна состојба од Централен регистар на Република Македонија;
2. Препораки или други докази за претходна имплементација на сродни предлози;
3. За апликантите правни лица: Потврда за евиденција во ЕРЗС (ако се занимаваат со примарно земјоделско производство); Доказ од Централен регистар дека не е поведена стечајна и ликвидациона постапка; и доказ од Управа за јавни приходи за платени даноци и други јавни давачки.

4. За здруженија и стопански комори: Годишна програма за работа со вклучени активности од предлогот усвоена согласно статутарните акти.

Министерството со јавниот повик објавува детално упатство за изработка на предлогот од став 2 на овој член и листа на потребна придружна документација за субјектите од членовите 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 на оваа уредба за намените од членовите 3, 5, 7, 10 и 11 став 1 алинеја 4 на оваа уредба

Субјектите од членовите 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 на оваа уредба за учество во постапката од член 12 став 3 на оваа уредба доставуваат барање за користење на поддршката од член 6 до Агенцијата.

Кон барањето од став 5 на овој член покрај тековна состојба на подносителот на барањето од Централен регистар на Република Македонија особено се приложуваат и следните документи:

- за поддршката од член 6 став 1 алинеја 1:

1. Решение за упис во Регистарот на производители на вино и/или Регистарот на оператори со храна и објектите од неживотинско потекло;

2. Финансиски документ за направени трошоци за амбалажа на флаширано и извезено вино со потекло од Република Македонија или за извезена преработка на зеленчук во стаклена амбалажа со потекло од Република Македонија;

3. Царински документ и/или извозна фактура за реализиран извоз на вино или преработен зеленчук со потекло од Република Македонија;

- за поддршката од член 2 точка 4) потточка б):

1. Решение за упис во Регистарот на откупувачи на земјоделски производи;

2. Царински документ и/или извозна фактура за реализиран извоз на ориз во пакување со потекло од Република Македонија издадени во тековната година;

- за поддршката од член 6 став 1 алинеја 2:

1. Решение за упис во Регистарот на производители на вино;

2. Доказ за регистрирани откупни места за винско грозје издаден од Министерството на производители на вино и/или откупувачи на винско грозје;

3. Финансиски документ за откупено винско грозје од регистрирано откупно место доколку откупот е извршен од трети лица во име и за сметка на регистриран капацитет за производство на вино и/или испратница за откупено винско грозје од регистрирано откупно место до регистриран капацитет за производство на вино

- за поддршката од член 6 став 1 алинеја 3:

1. Доказ за право за располагање со продажно место;

2. Техничка документација и спецификација за трошоци за уредување и опремување на продажно место

3. Доказ за заснован работен однос на лица ангажирани на продажното место и за исплатени плати

4. Доказ од Управа за јавни приходи за платени даноци и други јавни давачки

Агенцијата со јавниот повик објавува детално упатство за барање за користење на поддршка став 5 на овој член и листа на потребна придружна документација за субјектите од член 6 на оваа уредба.

Член 14

Постапката за избор на корисници по јавен повик

Постапката за избор на корисници по јавен повик од член 3 став 2 на оваа уредба ја спроведува комисија формирана од страна на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство која составува записник за отворање на поднесени предлози за намените од членовите 3, 5, 7, 10 и 11 став 1 алинеја 4 на оваа уредба, записник за евалуирање на предлозите и записник за избрани корисници со висина на одобрената поддршка.

Изборот на предлозите по намените од членовите 3, 5, 7 и 10 на оваа уредба, ќе се изврши врз основа на евалуација на исполнување на следните критериуми со бодови:

Критериум	Бод
Реални и применливи резултати со брзи ефекти насочени кон остварување на дефинираните стратешки цели за развој на земјоделството	30
Директно и индиректно влијание на поголем број субјекти во областа на земјоделството	15
Здружување на корисниците на поддршка, јавно-приватно партнерство или други форми на партнерство со поголем број на корисници	15
Одржливост по реализација на поддршката	35
Претходно искуство во реализација на активностите од значење за целната група на крајни корисници на поддршка	15
Сопствено или учество од други извори на финансирање	10

Изборот на предлозите за намените од член 11 став 1 алинеја 4 на оваа уредба ќе се изврши врз основа на евалуација на исполнување на следните критериуми со бодови:

Критериум	Бод
Реални и применливи резултати со брзи ефекти насочени кон остварување на дефинираните стратешки цели за развој на земјоделството	40
Директно и индиректно влијание на поголем број субјекти во областа на земјоделството	25
Одржливост по реализација на поддршката	35

Како прифатливи се предлозите кои после изборот од страна на комисијата од став 1 на овој член ќе освојат повеќе од 50 бода.

Висината на одобрената поддршката ќе биде дефинирана со договори потпишани од страна на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство со избраните корисници врз основа на записник за избрани корисници на комисијата од став 1 на овој член.

Постапката за избор на корисници од член 12 став 3 на оваа уредба ја спроведува Агенцијата по извршена административна контрола на комплетност и соодветност на поднесеното барање.

Член 15

Исплатата на поддршката по корисници за намените од членовите 3, 5 и 7 на оваа уредба може да се врши двократно и тоа: авансно 50% од одобриениот износ и 50% по завршување на активностата со достава на финансиски извештај.

Исплатата на поддршката по корисници за намената од членовите 9, 10 и 11 став 1 алинеја 4 на оваа уредба се врши авансно 70% од одобриениот износ и 30% по завршување на манифестацијата и доставен финансиски извештај.

Исплатата на поддршката по корисници за намените од член 6 на оваа уредба се врши во износ од 100% од одобрената сума, но не повеќе од максималниот износ.

Исплатата на средствата за поддршката од член 4 на оваа уредба кои се реализираат со договор помеѓу Министерството и организаторот на манифестацијата/саемот се врши во износ од 100% од износот на трошоците но не повеќе од максималниот износ и во согласност со одобрените средства во програмите за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој.

Член 16

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-10015/1-12
3 јануари 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

223.

Врз основа на член 86 став 3 од Законот за надворешни работи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.01.2013 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА МОЛДАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ

Член 1

Република Молдавија отвора Почесен конзулат во Република Македонија, со седиште во Скопје.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 1/1
9 јануари 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

224.

Врз основа на член 93 став 3 од Законот за надворешни работи на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.01.2013 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА МОЛДАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ

Член 1

Се дава согласност Сержожа Марков да се именува за Почесен конзул на Република Молдавија во Република Македонија, со седиште во Скопје.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 2/1
9 јануари 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

225.

Врз основа на член 91 алинеја 10 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија", бр.52/91), и член 31 од Законот за надворешни работи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.01.2013 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА АВСТРИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО ЛИНЦ

Член 1

Република Македонија отвора Почесен конзулат во Република Австрија, со седиште во Линц.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 4/1
9 јануари 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

226.

Врз основа на член 93 став 3 од Законот за надворешни работи на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.01.2013 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА МОЛДАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО СТРУМИЦА

Член 1

Се дава согласност Дарко Арсов да се именува за Почесен конзул на Република Молдавија во Република Македонија, со седиште во Струмица.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 20/1
9 јануари 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

227.

Врз основа на член 86 став 3 од Законот за надворешни работи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.01.2013 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА МОЛДАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО СТРУМИЦА

Член 1

Република Молдавија отвора Почесен конзулат во Република Македонија, со седиште во Струмица.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 21/1
9 јануари 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

228.

Врз основа на член 91 алинеја 10 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија", бр.52/91), и член 31 од Законот за надворешни работи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.01.2013 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО ЕСКИШЕХИР

Член 1

Република Македонија отвора Почесен конзулат во Република Турција, со седиште во Ескишехир.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 26/1
9 јануари 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

229.

Врз основа на член 91 алинеја 10 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија", бр.52/91), и член 31 од Законот за надворешни работи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.1.2013 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО САД, СО СЕДИШТЕ ВО ЊУЈОРК

Член 1

Република Македонија отвора Почесен конзулат во САД, со седиште во Њујорк.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 81/1
9 јануари 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

230.

Врз основа на член 91 алинеја 10 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија", бр.52/91), и член 31 од Законот за надворешни работи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.1.2013 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА АВСТРИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО САЛЗБУРГ

Член 1

Република Македонија отвора Почесен конзулат во Република Австрија, со седиште во Салзбург.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 151/1
9 јануари 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

231.

Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија", бр.52/91), и член 61 став 1 од Законот за надворешни работи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.01.2013 година донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА АВСТРИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО ЛИНЦ

1. Се именува Љубиша Трајчески за Почесен конзул на Република Македонија во Република Австрија, со седиште во Линц.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 6/1
9 јануари 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

232.

Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија", бр.52/91), и член 61 став 1 од Законот за надворешни работи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.01.2013 година донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО ЕСКИШЕХИР

1. Се именува Харун Караџан за Почесен конзул на Република Македонија во Република Турција, со седиште во Ескишехир.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 24/1
9 јануари 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

233.

Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија", бр.52/91), и член 61 став 1 од Законот за надворешни работи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.01.2013 година донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО САД, СО СЕДИШТЕ ВО ЊУЈОРК

1. Се именува Илирјан Руси за Почесен конзул на Република Македонија во САД, со седиште во Њујорк.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 82/1
9 јануари 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

234.

Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија", бр.52/91), и член 61 став 1 од Законот за надворешни работи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.01.2013 година донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА АВСТРИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО САЛЗБУРГ

1. Се именува Даниел Андреас Баухингер за Почесен конзул на Република Македонија во Република Австрија, со седиште во Салзбург.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 150/1
9 јануари 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

235.

Врз основа на член 19 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/2007, 103/2008, 130/2008 139/2009, 156/2010 и 127/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 јануари 2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

1. Горица Атанасова - Ѓоревска се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, на нејзино барање.

2. За член на Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони се именува Линда Салиеска.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-10084/2
9 јануари 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

236.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012 и 145/2012), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 јануари 2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ - ШТИП

1. Од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје – Штип, поради истек на мандатот, се разрешуваат:

- Миле Манев
- Герасим Трајчев
- Славко Ѓоргиев.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-261/1
9 јануари 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

237.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012 и 145/2012), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 јануари 2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - РАДОВИШ

1. Од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Радовиш, поради истек на мандатот, се разрешуваат:

- Наце Димитриев
- Мите Коцев
- Силвана Василева.

2. За членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Радовиш се именуваат:

- Лазар Газепов
- Соња Сушинова.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 23-282/1
9 јануари 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

238.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012 и 145/2012), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 јануари 2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - КРУШЕВО

1. Од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Крушево, поради истек на мандатот, се разрешуваат:

- Сребре Матески
- Слободан Горчески
- Перо Георгиевски

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 23-280/1
9 јануари 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

239.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012 и 145/2012), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 јануари 2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА „КУМАНОВО“ - КУМАНОВО

1. Јадранка Стаменковска се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница „Куманово“ - Куманово, на нејзино барање.

2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница „Куманово“ – Куманово се именува Душица Вучковиќ.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 23-273/1
9 јануари 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

240.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012 и 145/2012), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 јануари 2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА „ЛЕШОК“

1. Љубомир Атанасовски се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза „Лешок“, поради истек на мандатот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 23-272/1
9 јануари 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

241.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012 и 145/2012), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 јануари 2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ - КОЧАНИ

1. Од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје – Кочани, поради истек на мандатот, се разрешуваат:

- Јордан Димитров
- Јасминка Крстова.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Број 23-264/1
9 јануари 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

242.

Врз основа на член 100, став 2 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012 и 145/2012), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 јануари 2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТРАУМАТОЛОГИЈА, ОРТОПЕДСКИ БОЛЕСТИ, АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНО ЛЕКУВАЊЕ И УРГЕНТЕН ЦЕНТАР – СКОПЈЕ

1. Од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, ане-

стежија, реанимација и интензивно лекување и ургентен центар – Скопје, поради истек на мандатот, се разрешуваат:

- Верче Мицеска
- м-р Донка Несова.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Број 23-266/1
9 јануари 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

243.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012 и 145/2012), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 јануари 2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Луме Адемоглу се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на Република Македонија, поради истек на мандатот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 23-268/1
9 јануари 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

244.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012 и 145/2012), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 јануари 2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА – СКОПЈЕ

1. Зоран Михајлов се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Психијатриска болница – Скопје, на негово барање.

2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Психијатриска болница – Скопје се именува м-р Борјан Таушанов.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 23-270/1
9 јануари 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

245.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012 и 145/2012), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 јануари 2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА „ЈАСЕНОВО“ - ВЕЛЕС

1. Од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза „Јасеново“ – Велес, поради истек на мандатот, се разрешуваат:

- Трајче Панов
- Елена Папазова
- Игор Здравковски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 23-271/1
9 јануари 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

246.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012 и 145/2012), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 јануари 2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ – БИТОЛА

1. Гоце Ристанчевски се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје – Битола, на негово барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 23-259/1
9 јануари 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

247.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012 и 145/2012), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 јануари 2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ – КУМАНОВО

1. Од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје – Куманово, поради истек на мандатот, се разрешуваат:

- Дејан Гроздановски
- Олгица Вељковиќ.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 23-260/1
9 јануари 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

248.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012 и 145/2012), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 јануари 2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ - СКОПЈЕ**

1. Од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје – Скопје, поради истек на мандатот, се разрешуваат:

- Гордана Тишовска
- Ангелина Мандалова.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 23-263/1
9 јануари 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

249.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012 и 145/2012), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 јануари 2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Дејан Михајловски се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Институт за медицина на трудот на Република Македонија, поради истек на мандатот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 23-269/1
9 јануари 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

250.

Врз основа на член 42 од Законот за установите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/2005, 120/2005 и 51/2011) и член 12 од Статутот на Јавната установа од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи универзитетски клиници, завод и ургентен центар – Скопје, Владата на Република Македонија, на седницата на одржана на 9 јануари 2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИКИ, ЗАВОД И УРГЕНТЕН ЦЕНТАР – СКОПЈЕ**

1. Од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот на Јавната установа од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи универзитетски клиници, завод и ургентен центар – Скопје, поради истек на мандатот се разрешуваат:

- Бобан Блажевски
- Светлана Златанова
- Елена Ѓорѓиевска
- Насер Адеми.

2. За членови на Управниот одбор – претставници на основачот на Јавната установа од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи универзитетски клиници, завод и ургентен центар – Скопје, се именуваат:

- Имијан Амети
- м-р Билјана Веселиновска
- Ристо Ставревски
- Методија Тошевски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-284/1
9 јануари 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

251.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012 и 145/2012), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 јануари 2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ „НАДА МИХАЈЛОВА“ - ПРОБИШТИП**

1. Магдалена Насевска се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Нада Михајлова“ – Пробиштип.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 23-283/1
9 јануари 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

252.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012 и 145/2012), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 јануари 2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ-НЕГОТИНО

1. Од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Неготино се разрешуваат:

- Димче Коцевски
- Убавка Крстева
- Николина Симјановска.

2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Неготино се именува Коце Вучков.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 23-278/1
9 јануари 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

253.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012 и 145/2012), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 јануари 2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР–ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ-ПЕХЧЕВО

1. Од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Пехчево се разрешуваат:

- Калинка Станоевска
- Роза Пајантовска
- Борис Синдраковски, на негово барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 23-276/1
9 јануари 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

254.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012 и 145/2012), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 јануари 2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР–ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ „ПРИМАРИУС Д-Р ЃОРЃИ ГАВРИЛСКИ“ – СВЕТИ НИКОЛЕ

1. Од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Примариус д-р Ѓорѓи Гаврилски“ – Свети Николе, поради истек на мандатот, се разрешуваат:

- Наташа Атанасова
- Ристо Панев
- Марјан Саздов.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 23-281/1
9 јануари 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

255.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012 и 145/2012), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 јануари 2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР–ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ-ВИНИЦА

1. Од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Виница, поради истек на мандатот, се разрешуваат:

- Марија Глигорова
- Лазар Коцев
- Гоце Василев.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 23-277/1
9 јануари 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

256.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012 и 145/2012), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 јануари 2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА
ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ
„ЗДРАВЈЕ“ - ВАЛАНДОВО**

1. Од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Здравје“ - Валандово се разрешуваат:

- Илија Ризов
- Јасминка Сечкова
- Тихомир Тенекеџиев.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 23-279/1
9 јануари 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

257.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10 и 6/12) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 јануари 2013 година донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИН-
ФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ
– СКОПЈЕ**

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници – Скопје, поради истек на мандатот за кој е именувани се разрешуваат:

- Ристо Ставрески
- Методија Тошевски

- Изаир Алити
- Сениха Зениловиќ
- Сашо Стефановски.

2. За членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници – Скопје се именуваат:

- Елена Ефтимова
- Маја Богдановска – Стојаноска
- Дашмир Адеми
- Сениха Зејниловиќ.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 23-257/1
9 јануари 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

258.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012 и 145/2012), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 јануари 2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА
ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА –
ТЕТОВО**

1. Од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Клиничка болница – Тетово, поради истек на мандатот, се разрешуваат:

- Драги Неделковски
- Горан Синадиновски.

2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Клиничка болница - Тетово се именува Зоран Станковски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Број 23– 258/1
9 јануари 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

259.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012 и 145/2012), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 јануари 2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА – КОЧАНИ**

1. Данута Ананиева се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница – Кочани, на нејзино барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Број 23– 275/1
9 јануари 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

260.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012 и 145/2012), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 јануари 2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА – ОХРИД**

1. Од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница – Охрид се разрешуваат:

- Владо Андоновски
- Иванка Ѓорѓиевска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Број 23– 274/1
9 јануари 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

261.

Врз основа на член 100 став 2 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012 и 145/2012), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 јануари 2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ПО ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ „СВ. НАУМ ОХРИДСКИ“ – СКОПЈЕ**

1. Тихомир Момировски се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника по хируршки болести „Св. Наум Охридски“ – Скопје, поради истек на мандатот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Број 23– 265/1
9 јануари 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

262.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012 и 145/2012), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 јануари 2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ, ГОВОР И ГЛАС - БИТОЛА**

1. Од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас - Битола, поради истек на мандатот, се разрешуваат:

- Петар Павловски
- Силвана Цветковска
- Лиле Велевска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Број 23– 267/1
9 јануари 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

263.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010 и 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 јануари 2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА**

1. За членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за државни патишта се именуваат:

- Насер Муареми,
- Даут Хајрулахи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Број 23-100/2
3 јануари 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.sivesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2013 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.
Цената на овој број е 90 денари.

contact@sivesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2013006